




Република Македонија

Republic of Macedonia

Месечен билтен 07.2014

Monthly Bulletin 07.2014



Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance (MAPAS)



I Податоци за задолжителните пензиски фондови¹

I Mandatory pension funds data¹

Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според нивниот статус
Table 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status


Задолжителен пензиски фонд / Mandatory Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени* / Temporary allocated **	Вкупно / Total	
30.06.2014						
НЛБз / NLBm ²	32.026	81.554	50.796	7.613	139.963	171.989
КБПз / KBPm ³	37.503	88.315	55.873	7.967	152.155	189.658
ВКУПНО / TOTAL	69.529	169.869	106.669	15.580	292.118	361.647
31.07.2014						
НЛБз / NLBm	32.021	81.625	51.744	7.422	140.791	172.812
КБПз / KBPm	37.493	88.257	56.760	7.860	152.877	190.370
ВКУПНО / TOTAL	69.514	169.882	108.504	15.282	293.668	363.182

* Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оплодување на нивните средства од самиот почеток на членството во задолжителен пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во задолжителниот пензиски фонд во кој биле времено распределени

** The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Mandatory Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Mandatory Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Mandatory Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the mandatory pension fund to which they were temporarily allocated

Слика 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиски фондови според нивниот статус (во проценти)

Figure 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status (in percents)



¹Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата на инвестициите на задолжителните пензиски фондови се пензиските друштва

²Кратенката НЛБз се користи за Отворен задолжителен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД“ Скопје

³Кратенката КБПз се користи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје

¹Source for data of net asset value, accounting unit and structure of investment of mandatory pension funds are pension companies

²NLBm stands for the mandatory pension fund Otoren zadolzitelen penziski fond – „NLB PENZISKI FOND“ Skopje

³KBPm stands for the mandatory pension fund KB Prv otoren zadolzitelen penziski fond – Skopje


Табела 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови и на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови

Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во милиони денари) / Net assets (in millions of denars)		Вредност на сметководств.единица / Accounting Unit Value	
	НЛБз / NLBm	КБПз / KBPm	НЛБз / NLBm	КБПз / KBPm
30.06.2014	13.746,70	15.905,44	155,278671	158,786257
10.07.2014	13.804,48	15.974,91	154,992637	158,509139
20.07.2014	13.891,87	16.066,33	155,261589	158,730339
31.07.2014	13.888,77	16.051,08	154,908421	158,240300


Слика 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови

Figure 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets




Слика 3: Вредност на сметководствените единици во задолжителните пензиски фондови

Figure 3: Value of the Mandatory Pension Funds Accounting Units




Слика 4: Структура на инвестициите на НЛБз (на 31.07.2014)

Figure 4: Structure of Investment of NLBm (as of 31.07.2014)



Слика 5: Структура на инвестициите на КБПз (на 31.07.2014)

Figure 5: Structure of Investment of KBPm (as of 31.07.2014)




II Податоци за доброволните пензиски фондови⁴II Voluntary pension funds data⁴

Табела 3: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство
 Table 3: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type

Доброволен пензиски фонд / Voluntary pension fund	Со доброволна индивидуална сметка / With voluntary individual account	Во пензиска шема со професионална сметка / In a pension scheme with occupational account	Вкупно / Total
30.06.2014			
НЛБд / NLBv ⁵	4.031	2.631	6.662
КБПд / KBPv ^{7 8}	1.335	11.128	12.463
ВКУПНО / TOTAL	5.366	13.759	19.125
31.07.2014			
НЛБд / NLBv	4.053	2.638	6.691
КБПд / KBPv	1.354	11.145	12.499
ВКУПНО / TOTAL	5.407	13.783	19.190

Слика 6: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство (во проценти)
 Figure 6: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type (in percents)



⁴ Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата на инвестициите на доброволните пензиски фондови се пензиските друштва

⁵ Кратенката НЛБд се користи за Отворен доброволен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС“ Скопје

⁶ Зачленувањето и плаќањето на придонеси во НЛБд започна на 15 јули 2009 година

⁷ Кратенката КБПд се користи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје

⁸ Зачленувањето и плаќањето на придонеси во КБПд започна на 21 декември 2009 година

⁴ Source for data of net asset value, accounting unit and structure of investment of voluntary pension funds are pension companies

⁵ NLBv stands for the voluntary pension fund Otvoeren dobrovolen penziski fond – „NLB PENZIJA PLUS“ Skopje

⁶ Membership and payment of voluntary contributions in NLBv started on 15 July 2009

⁷ KBPv stands for the voluntary pension fund KB Prv otvoeren dobrovolen penziski fond - Skopje

⁸ Membership and payment of voluntary contributions in KBPv started on 21 December 2009


Табела 4: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови и на сметководствените единици на доброволните пензиски фондови

Table 4: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets and the Voluntary Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во илјади денари) / Net assets (in thousand denars)		Вредност на сметковод.единица / Accounting Unit Value	
	НЛБд / NLBv	КБПд / KBPv	НЛБд / NLBv	КБПд / KBPv
30.06.2014	190.422,45	198.366,93	133,211119	133,286569
10.07.2014	190.799,84	200.731,35	132,738494	132,908669
20.07.2014	192.166,14	202.916,93	132,838453	133,087258
31.07.2014	195.086,61	203.657,74	133,177842	132,847465


Слика 7: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови

Figure 7: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets



Слика 8: Вредност на сметководствените единици во доброволните пензиски фондови

Figure 8: Value of the Voluntary Pension Funds Accounting Units




Слика 9: Структура на инвестициите на НЛБд (на 31.07.2014)

Figure 9: Structure of Investment of NLBv (as of 31.07.2014)



Слика 10: Структура на инвестициите на КБПд (на 31.07.2014)

Figure 10: Structure of Investment of KBPv (as of 31.07.2014)



Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување
Стив Наумов бр.100, 1000 Скопје, тел / факс (+389 2) 3224-229 / 3166-452 www.mapas.mk

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance
Stiv Naumov 100, 1000 Skopje, tel / fax (+389 2) 3224-229 / 3166-452 www.mapas.mk